

Согласно член 22 ст.1 т.4 од Законот за работните односи („Службен весник на РМ“ бр. 167/15; 27/16; 120/18; 110/19; 267/20, член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ број 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/18 и 198/18, и Сл.Весник на РСМ бр.143/2019), член 77-а, член 77-б, член 77-в, член 77-г, член 77-д, член 77-ѓ, член 77-е, член 77-ж, член 77-з и член 77-с од Законот за културата („Службен весник на РМ“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и 11/18 - Одлука на Уставниот суд на РМ, У.бр.196/2007 од 16.1.2008 год., објавена во „Сл. на РМ“ бр. 15/2008), согласно Позитивното Мислење бр: 12/6-2510/6 од 09.10.2020 на Годишниот План за вработување за 2021 година, Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за пополнување на работно место во Локален Музеј-галерија Кавадарци преку вработување и на Пријавата за вработување во Локален Музеј-галерија Кавадарци како и начинот на бодување во зависност од категоријата и нивото на работно место за кое е објавен јавниот оглас бр. 01-160 од 05.08.2019 година и Одлуката бр.02-45/2 од 23.03.2021 година за распишување на Јавен оглас на неопределено работно време, Директорот на Локален Музеј-галерија Кавадарци објавува:

## ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на неопределено работно време

### 1. (КУЛ 03 04 Д03 002)– Кустос историчар на уметноста со археологија ..... (1) извршител;

#### Општи услови:

- да е државјанин на Република Македонија;
- активно да го користи македонскиот јазик;
- да е полнолетен;
- да има општа здравствена способност за работното место, и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

#### Посебни услови:

- диплома/уверение за високо образование-Дипломиран историчар на уметноста со археологија, најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, оригинал или копија заверена на нотар;
- минимум 1 години работно искуство во струката

#### Посебни работни компетенции:

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,
- кратка биографија.

#### Распоред на работното време:

- работни денови од понеделник до петок
- работни часови неделно : 40 часа

-работно време од 08.30 до 16:30 часот.

Паричен нето износ на плата 28.076,00 денари.

Предвидени вработувања сохласно годишниот план на институцијата за 2021 година се: Македонец/ка

Јавниот оглас трае 15 (петнаесет) дена од денот на објавување во дневните весници.

Пријавата за вработување е електронски прикачена на web-страната <http://www.muzej-galerija.org.mk>. Пријавата со потребните документи да се достават до архивата на Локален Музеј-галерија Кавадарци адреса: ул.„7ми Септември“ бр.58 Кавадарци (1430). Заинтересираните кандидати повеќе информации може да добијат на тел.бр. 043/413-470.

**Локален Музеј-галерија Кавадарци**  
**Директор**  
**Весна Ѓорѓиева**

---